

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16) Секретаријат за законодавство при Владата на Република Македонија ја објавува следната:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

- Правилник за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство
- Правилник за систематизација на работни места во Секретаријатот за законодавство
- Преглед на лица вработени во Секретаријатот за законодавство
- Органограм
- Акти донесени од страна на Секретаријатот за законодавство:
 - Прирачник за номотехнички правила
 - Прирачник за транспонирање на законодавството за Европската Унија во законодавството на Република Македонија
- Информации во врска со извршување на буџет
- Информации во врска со јавни набавки
- Информации за обуки и проекти реализирани од страна на Секретаријатот за законодавство
- Стратегија за развој на ИКТ во Секретаријатот за Законодавство
- Информации за предмети доставени до Секретаријатот за законодавство на мислење
- Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитно внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита на укажувачи

Секретаријатот за законодавство согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 86/08 и 6/10) за *службено лице за посредување со информации од јавен карактер* ја определи: **Даница Медаровска**.

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Секретаријатот за законодавство со пополнување на - **Барање за пристап до информации од јавен карактер**, кое може да го добијат во архивата на Секретаријатот или да го симнат **тука**.

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Секретаријатот за законодавство - ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, на e-mail: danica.medarovska@sz.gov.mk

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: **(02) 3 228 203**.